

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

- Отварање, водење и затварање на трансакциски сметки и останати работи во платниот промет за физички лица

Бр. на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
1	Отварање и затварање на трансакциски сметки (само во филијалите/експозитурите на банката)	
	Отварање на трансакциска сметка	без надомест
	Итно отварање на трансакциска сметка	без надомест
	Затварање на трансакциска сметка	без надомест
2	Надомест за водење на трансакциска сметка со промет во текот на месецот:	
	редовни клиенти	30 денари
	студенти	без надомест
	малолетни лица	без надомест
3	Изготвување и издавање извод	
	Изготвување и издавање извод на шалтер	без надомест
	Повторно издавање на извод (препис)	50 денари
4	Останати работи во платниот промет	
	Прием и обработка на: <ul style="list-style-type: none"> - правосилно решение - налог за присилна наплата - решение од др. органи овластени со закон 	1.000 денари
	Пресметка на преостанат долг по решение	350 денари
	Блокада и деблокада на сметка по решение	500 денари
	Издавање на копија од следните документи: <ul style="list-style-type: none"> - правосилно решение - налог за присилна наплата - решение од др. органи овластени со закон - документ од досие на клиент - копија од налог за плаќање - други документи 	350 денари
	Изработка на каматни листи	100 денари од каматна листа
	Изработка на периодичен извештај за движење на сметка до УЈП	без надомест
	Изработка на други извештаи	500 денари по извештај

- Платен промет во земјата преку шалтер за физички лица

Бр. на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
1	Платен промет во готово	
	Уплата во готово од физички лица на сопствена трансакциска сметка	без надомест
	Уплата на ковани пари на трансакциска сметка	
	*за износ на кованици до 5.000,00 МКД	без надомест
	*за износ на кованици над 5.000,00 МКД	1,00% од износот
	Уплата во готово за режиски трошоци по фактура	без надомест
	Исплата во готово на физички лица од трансакциска сметка	20 денари од налог
	Замена на оштетени ефективни средства (денарски и девизни*)	5,00% од износот или мин. 50 МКД *провизијата за девизни средства се наплаќа во денари по среден курс на НБРСМ
2	Безготовински платен промет	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	<i>по налог за износ до 4.999.999 денари</i>	200 денари
	<i>по налог за износ еднаков и над 5.000.000 денари</i>	0,009% од износот
	<i>збирен налог ПП53</i>	200 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	<i>по налог</i>	35 денари
	<i>збирен налог ПП53</i>	35 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	<i>кон трансакциска сметка на физичко лице по налог</i>	20 денари
	<i>кон трансакциска сметка на правно лице по налог</i>	30 денари

	налог кон сметка на Халкбанк АД Скопје	10 денари
	збирен налог ПП53	20 денари по поединечна трансакција

- Платен промет во земјата преку електронско и мобилно банкарство за физички лица

Бр. на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
1	Безготовински платен промет	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	<i>по налог за износ до 4.999.999 денари</i>	100 денари
	<i>по налог за износ еднаков и над 5.000.000 денари</i>	0,009% од износот
	<i>збирен налог ПП 53</i>	100 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	<i>по налог</i>	12 денари
	<i>збирен налог ПП 53</i>	12 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	<i>по налог</i>	без надомест
	<i>збирен налог ПП 53</i>	без надомест
2	Надомест и провизии за користење на електронски сервиси во платен промет	
	Еднократен надомест за ЛИБ токен	
	<i>редовни клиенти</i>	200 денари
	<i>студенти (корисници на "студентски пакет")</i>	без надомест
	<i>Корисници на Visa Platinum</i>	без надомест
	Месечно одржување	
	<i>редовни клиенти</i>	35 денари
	<i>студенти (корисници на "студентски пакет")</i>	без надомест
	<i>Корисници на Visa Platinum</i>	без надомест
	Генерирање на нов ЛИБ токен во случај на губење, укинување на овластувањата, неовластени пристапи и сл. за сите клиенти	200 денари

- Платен промет во земјата преку шалтерите на Пошта за физички лица

Бр. на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
1	Платен промет во готово	
	Уплата во готово од физички лица на сопствена трансакциска сметка – ПП10	
	<i>За износи до 20.000 денари</i>	35 денари
	<i>За износи од 20.001 до 60.000 денари</i>	50 денари
	Исплата во готово на физички лица од трансакциска сметка за приматели на пензија во Халкбанк АД Скопје – ПП40	
	<i>до 20.000 денари</i>	20 денари
	<i>Од 20.001 до 40.000 денари</i>	30 денари
	<i>Над 40.001 денари</i>	50 денари
2	Безготовински платен промет	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	<i>по налог</i>	300 денари
	<i>збирен налог ПП53</i>	300 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	<i>до 15.000 денари</i>	50 денари
	<i>За износ еднаков и над 15.000 денари</i>	80 денари
	<i>збирен налог ПП53</i>	50 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	<i>кон трансакциска сметка во Халкбанк на физичко и правно лице</i>	30 денари
	<i>кон сметка на Халкбанк АД Скопје</i>	20 денари
	<i>збирен налог ПП53</i>	20 денари по поединечна трансакција